

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),, како и врз основа на член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по хемија за VIII одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен вид во посебните училишта и посебните паралелки во основните училишта.



Адаптирана наставна
програма за учениците со
општествен вид

ХЕМИЈА

1. ВОВЕД

Хемијата во основното образование се изучува со цел да се формираат знаења кај учениците со оштетен вид кои овозможуваат разбирање на хемиските појави, како и да се развијат способности и вештини за практична примена на истите во секојдневниот живот.

Изучувајќи хемија, учениците со оштетен вид ќе развијат вештини за набљудување, тактилно и аудио перцепирање на појавите во природата или при изведувањето на хемиски експерименти. Воедно, ќе се развијат вештини за сигурно и уредно користење на хемискиот прибор и хемикалиите во лабораторија со помош и под строг надзор од страна на наставникот.

Со новата наставна програма по предметот хемија, се очекува учениците да се здобијат со способности за логичко размислување, сфаќање, анализирање, извлекување заклучоци, како и развивање на креативност, организациски и истражувачки способности и тимска работа.

На тој начин се очекува дека ќе се постигнат основните наставни цели при изучувањето на хемијата во основното образование.

Важно е да се напомене дека оваа програма нуди можности за примена и на информатичката технологија во комбинација со примена на говорен звучен програм JAWS.

Предметот хемија се изучува во третиот период од деветгодишното основно образование. Застанен е со седмичен фонт од 2 часа во VIII одделение (72 часа годишно) и 2 часа во IX одделение (72 часа годишно) и има статус на задолжителен наставен предмет.

2. ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД (VIII-IX)

Ученикот/ученичката:

- да ја согледа улогата и значењето на хемијата во секојдневниот живот;
- да усвои знаења и вештини за да ги разбере хемиските појави и законитости;
- да стекнува знаења за структурата на супстанците, нивните својства и промени и причинскопоследичната поврзаност помеѓу составот, структурата и својствата на супстанците;
- да се запознае со јазикот на хемијата и да го користи на елементарно ниво, да се запознае со Брајовите хемиски симболи и да го употребува правилно Брајовото писмо во функција на запишување на хемиските симболи, формули и равенки;
- да се запознае со основните типови хемиски соединенија (неоргански и органски);
- да се здобива со способности за набљудување (тактилно, аудио и олфакторно перцепирање), размислување и објаснување на појавите и промените на супстанците;
- да го познава по тактилен пат или по пат на детален вербален опис од страна на наставникот основниот лабораториски прибор и да стекнува вештини за негово користење самостојно и/или со помош и под надзор на наставникот;
- да стекнува вештини за експериментална работа - планирање и изведување едноставни експерименти и други истражувачки активности (вештини на прибирање, евидентирање, обработка, презентирање и објаснување на податоците) самостојно и/или со помош и под надзор на наставникот;
- да решава едноставни проблеми и задачи од областа на хемијата, тимски и самостојно;
- да развива вештини за комуникација, соработка и тимско работење.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ХЕМИЈА ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да ги усвои и правилно да ги примени основните хемиски поими;
- да развива способности за согледување на разликите и сличностите на чистите супстанци и смесите, нивните својства, промени, градба и класификација;
- да го познава основниот лабораториски прибор и да стекнува вештини за негово користење самостојно и/или со помош и под надзор на наставникот;
- да се здобие со знаења за градбата на супстанците и хемиските врски во нив;
- да воспоставува сооднос помеѓу составот, структурата и својствата на супстанците;
- да го усвои јазикот на хемијата на најелементарно ниво, да се запознае со Брајовите хемиски симболи и да го употребува правилно Брајовото писмо во функција на запишување на хемиските симболи, формули и равенки;
- да развије способност за претставување на елементарни хемиски реакции со хемиски равенки, со акцент на правилна употреба на Брајовото писмо;
- да се здобие со основни знаења за периодниот систем на елементите (изготвен со Брајови симболи за тотално слепите ученици или со зголем и затемнет фонт за слабовидните ученици), местото на елементите во истиот, како и законитостите во промените на својствата на елементите по групи и периоди;
- да разликува вид на супстанца според состав и вид на неорганско соединение (оксид, киселина, хидроксид и сол) ако е дадена хемиската формула или името на соединението, како и да се здобие со знаења за номенклатура на истите.

4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Тема 1: ХЕМИЈАТА КАКО НАУКА (10 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикош/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да наведува примери за улогата на хемијата како наука и нејзиното значење во секојдневниот живот; - да го објаснува значењето на основните хемиски поими; 	<p>1. Предмет на изучување и цели на хемијата како наука (5 часа)</p>	Хемија Супстанца Експеримент Набљудување Мерење	<p>Демонстрирање и дискусија во однос на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обиди со видливи ефекти (промена на боја - обид кој го изведуваат слабовидните ученици и кои заедно со наставникот детално му ги објаснуваат поимите на слепиот ученик во однос на боите; промена на агрегатната состојба, на пример на водата, со цел да се создаде слика на преминување од една во друга агрегатна состојба; ослободување на гас, топлина, светлина, мирис и др. и објаснување на овие поими со примена на конкретни примери од секојдневното живеење); - написи од списанија, извадоци од учебници испечатени на Брајова азбука или сработени со зголемен и затемнет font,

<ul style="list-style-type: none"> - да ја сфати улогата на експериментирањето за изучувањето на хемијата и нејзиниот развој како наука; - да го познава основниот лабораториски прибор и неговата примена самостојно и/или со помош или надзор од страна на наставникот; - да ги идентификува знаците за предупредување и опасност во лабораторија изработени тактилно (релјефно) на swell touch машина за тотално слепите ученици или слабовидните ученици да употребуваат ТВ лупа; 	<p>2. Основен лабораториски прибор и мерки на претпазливост при работа во хемиска лабораторија (5 часа)</p>	<p>Хемиска лабораторија</p> <p>Лабораториски прибор (епрувети, инки, чаши, ерленмаери, мерни садови, грејни тела, помошен прибор)</p> <p>Мерки на претпазливост при работа во хемиска лабораторија</p>	<p>илустративен тактилен (релјефен) материјал, аудио филм и слично за научници-хемичари, занимливости, настани, експонати и др. од областа на хемијата.</p> <p>Споделување на искуства од учениците во однос на: експериментирање, сум прочитал, сум слушнал, сум направил, сум допрел, сум мирисал и др.</p> <p>Презенитирање/моделирање на знаци за предупредување и опасност.</p> <p>Презенитирање на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фотографии за слабовидните ученици и нивно перцепирање по ТВ лупа и детално описување на истите за слепите ученици, аудио материјали и друго за: хемиски лаборатории, употреба на прибор, мерки на претпазливост и сл.; - основен лабораториски прибор (епрувета, инка,
--	--	--	---

- да го согледа значењето на познавањето на знаците за предупредување и опасност;
- да се запознае и да ги почитува мерките на претпазливост при работа во хемиска лабораторија, одговорно да се однесува при ракување со прибор и хемиски супстанци.

чаша, ерленмаер, мерни садови, грејни тела, помошен прибор) негово детално описување и тактилно препознавање.

Вежби – тактилно препознавање и разликување на лабораториски прибор.

Тема 2: СУПСТАНЦИ (26 часа)

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да ги описува својствата на супстанцата којашто ја набљудува по тактилен, олфакторен или густативен пат; - да објаснува значење на основни поими; - да ги споредува својствата на различни супстанци; - да ја сфати хемиската промена како промена при која се добива друга (нова) супстанца; - да посочува примери за чисти супстанци и смеси и раствори од секојдневниот живот; - да ги поврзува својствата на смесата со својствата и количеството на состојките; - да разликува физичка од хемиска промена, чиста супстанца од смеса, хомогена од хетерогена смеса, растворувач и растворена супстанца и видови раствори; 	<p>1. Поим, својства, промени и класификација на супстанците (10 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поим, својства и промени на супстанците - Чисти супстанци и смеси 	<p>Супстанца</p> <p>Физички и хемиски својства</p> <p>Физичка промена</p> <p>Хемиска промена</p> <p>Чиста супстанца</p> <p>Смеса (хомогена и хетерогена)</p> <p>Раствор</p>	<p>Набљудување по тактилен, олфакторен или густативен пат на својства на супстанци од непосредна околина и внесување на забележувачната во Брајова тетратка или во тетратка за слабовидни.</p> <p>Дискусија по забележаното и изведување на заклучоци.</p> <p>Демонстрирање на хемиски промени (примери со конкретни промени) - набљудување и описување на промените.</p> <p>Оtkривање на својства (пример: растворливост и др.) на чисти супстанци и смеси на примероци земени од непосредната околина по експериментален пат, внесување на податоците во Брајова тетратка и дискусија.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - да познава основни постапки за добивање на чисти супстанци; - да го согледа значењето и примената на постапките за одделување на компонентите од смесите во секојдневниот живот; - да избира лабораториски прибор и изведува по соодветен редослед постапки за одделување на компонентите во едноставни смеси. 	<p>- Постапки за одделување на компоненти од смеса</p>	<p>Таложење Декантација Филтрирање Дестилација Фракциона дестилација Сублимација Испарување и кристализација</p>	<p>Приготвување на: - едноставни смеси со безопасни материјали; - различни раствори.</p> <p>Разделување на состојки од смеси (смеси составени од две супстанци) и воочување/опишуваче на својствата (на смесата и одделните состојки).</p> <p>Изведување на постапка на дестилација со соодветна апаратура од страна на наставникот со детален вербален опис на сите постапки поодделно.</p> <p>Демонстрирање постапки на: - сублимација; - кристализација.</p> <p>Вежби: кристализација од раствор.</p> <p>Систематизирање и вежби: Разделување на смеса од три компоненти.</p>
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Да го објаснува значењето на наведените поими; - да сфати дека атомите/ молекулите се градбени честички на супстанците; - да класифицира елементи на метали и неметали во зависност од нивните својства; - да го разликува значењето на поимите: елемент од елементарна супстанца; елементарна супстанца од соединение и метал од неметал во зависност од својствата; - да сфати дека својствата на чистите супстанци се резултат на нивната внатрешна градба. 	<p>2. Градба и видови чисти супстанци (6 часа)</p>	<p>Честичка Атом Молекула Елемент Елементарна (проста) супстанца Метал Неметал Соединение</p>	<p>Израбошка на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шеми/извештаи на Брајово писмо за класификација на супстанците; - модели на атоми и на молекули. <p>Набљудување/ йерцирање со сите преостанати сетила на примероци од метали, неметали и нивни соединенија, супстанци и предмети од непосредната околина и евиденцирање на забележувањата.</p> <p>Споредување на својствата на различните супстанци и нивно класификацирање.</p>
--	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Да ги сфати хемиските симболи и хемиските формули како начин на обележување на хемиските елементи и соединенија; - правилно да ги запишува и именува на видно или Брајово писмо хемиските симболи и формули; - правилно да ги чита хемиските симболи и формули на Брајово или видно писмо; - да идентификува елемент врз основа на хемиски симбол; - да разликува елемент, елементарна супстанца и соединение во зависност од начинот на обележување; - да составува хемиска формула на соединение ако се познати елементите од кои е составено и нивната валентност; - да определува валентност на елементите од хемиска формула со примена на Брајов 	<p>3. Хемиски симболи, формули и равенки (10 часа)</p>	<p>Хемиски симболи (знаци)</p> <p>Валентност</p> <p>Хемиска формула</p> <p>Индекс</p>	<p>Дидактички игри за усвојување на хемиски симболи: шаховско поле, кој прв, на буквa на буквa...</p> <p>Идентификување на хемиски симболи на елементи на Брајово или видно писмо.</p> <p>Познавање на валентноста на позначајните хемиски елементи (пример: водород, јаглерод, азот, фосфор, кислород, сулфур, натриум, калиум, магнезиум, калциум, алуминиум, олово, железо, бакар, цинк и слично).</p> <p>Вежби: читање и пишување на хемиски симболи и хемиски формули на Брајово или видно писмо.</p>
--	---	---	--

<p>математички апарт за слепите ученици;</p> <ul style="list-style-type: none"> - да разликува реактанти и продукти во хемиска равенка; - да чита и израмнува едноставни хемиски равенки; - да пишува и чита едноставни хемиски равенки запишани на Брајово или видно писмо зголемено и затемнето; - да препознава различни видови хемиски реакции (реакција на соединување, реакција на разложување и реакција на замена) ако е дадена хемиската равенка; - да набљудува и описува обиди и изведува заклучок. 		<p>Хемиска реакција (хемиска промена; хемиски процес)</p> <p>Хемиска равенка (реактанти, продукти и стехиометрички кофициенти)</p> <p>Реакции на соединување</p> <p>Реакции на разложување</p> <p>Реакции на замена</p>	<p>Пишувanje на едноставни хемиски равенки и определување на реактанти и продукти на Брајово или видно писмо.</p> <p>Демонстрирање и вербално објаснување и описување на различни видови хемиски реакции (реакции на соединување, реакции на разложување и реакции на замена).</p> <p>Вежби во групи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пишување и читање хемиски формули на Брајово или видно писмо; - представување на едноставни хемиски реакции со хемиски равенки на Брајово или видно писмо; - изведување на различни видови хемиски реакции со помош на наставникот.
---	--	---	--

Тема 3: СТРУКТУРА НА АТОМ, ПЕРИОДЕН СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ХЕМИСКИ ВРСКИ (16 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да набројува елементарни честички во состав на атом; - да разликува атомски од масен број; - да пресметува релативна молекулска маса ако е познат составот на супстанцата; - да познава критериум за класификација на елементите во периодниот систем изработен во зголемен и болдиран фонт или на Брајово писмо; - да ја описува структурата на таблицата на периодниот систем; - да разликува групи и периоди и познава начин на нивно обележување; 	<p>1. Градба на атом (6 часа)</p> <p>2. Периоден систем на елементите (5 часа)</p>	<p>Атом Протони Неutronи Електрони Електронска обвивка Атомски број (реден број) Масен број Изотопи Релативна атомска маса и реалативна молекулска маса Периоден систем на елементите</p>	<p>Демонстрирање на структурата на атомот преку тактилни (релјефни) прилози сработени на swell touch машина, тактилни модели и др.</p> <p>Решавање на задачи за пресметување на релативна молекулска маса во специјална тетратка со примена на црн фломастер за слабовидните ученици или на Брајова машина во Брајова тетратка за слепите ученици.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - да чита податоци за конкретен елемент од периодниот систем (хемиски симбол, реден број, релативна атомска маса, група и периода); - да објаснува значење на поим валентни електрони преку примери; - да поврзува број на валентни електрони со валентност на елемент; - да определува место на метали и неметали во таблицата на периодниот систем; - да опишува глобално својства на елементи и нивни елементарни супстанци од определена група во периодниот систем на елементите; - да наведува градбени честички на супстанци со јонска и ковалентна врска; 	<p>3. Хемиско сврзување (5 часа)</p>	<p>Групи Периоди Валентни електрони</p> <p>Јонска врска Јони (катјони и анјони)</p>	<p>Проектирана активност: животот и делото на Менделеев.</p> <p>Вежби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - читање и објаснување на податоци од местото на елементот во периодниот систем; - определување на валентни електрони и валентност на елементите по групи. <p>Периодниот систем на елементи слабовидните ученици го читаат под ТВ лупа или им се изработува во зголемен и затемнет фонт, а за тотално слепите ученици се користи периоден систем на Брајово писмо.</p> <p>Презентирање на табеларен преглед/писмен извештај на физичките својства на елементите од различни групи – воочување на својства, споредување и изведување на заклучоци.</p>
--	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - да објаснува формирање на јонска и ковалентна врска преку пример; - да опишува основни својства на супстанци со јонска и ковалентна врска; - да разликува поими: атом, јон и молекула; ковалентно од јонско сврзување и поларна од неполарна врска; единечна, двојна и тројна врска. 		<p>Ковалентна врска (неполарна и поларна)</p> <p>Единечна врска</p> <p>Двојна врска</p> <p>Тројна врска</p>	<p>Демонстрирање и вербално објаснување на хемиски реакции типични за определена група на елементи.</p> <p>Демонстрирање на тактилни прилози (пр. модели и др.) за формирање на јонска врска и ковалентна врска.</p> <p>Демонстрирање на јонската и ковалената врска преку прилози изработени на swell touch машина.</p> <p>Оштитување и споредување на податоци од графици и табели и писмени извештаи за супстанци со јонска и со ковалентна врска, воочување и изведување на заклучоци.</p>
--	--	---	--

Тема 4: ОКСИДИ (5 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да препознава оксид како тип соединение ако е дадена формула или име; - да наведува примери на различни видови оксиди; - да именува оксид на дадена формула според правила за номенклатура; - да составува формула на оксид на Брајово писмо ако е дадено името; - да претставува со хемиски равенки реакции на добивање на оксиди на Брајово писмо. 	<p>1. Поим за оксиди и поделба на оксидите (2 часа)</p> <p>2. Номенклатура на оксидите (3 часа)</p>	<p>Оксиди</p> <p>Метални и неметални оксиди</p> <p>Киселински оксиди</p> <p>Базни оксиди</p> <p>Амфотерни оксиди</p> <p>Неутрални оксиди</p>	<p>Вежби во груп/ юарови слабовиден со слей ученик:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добивање на различни видови оксиди со помош и надзор од страна на наставникот; - растворување на оксиди во вода и испитување на средината со индикатор и вербално детално опишнување на постапката. <p>Израбошка на Брајово и/или видно писмо на шема: класификација на оксидите.</p> <p>Вежби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пишување на формули на оксиди ако е познат составот и валентноста на елементите или името на оксидот; - пополнување на табели со хемиски формули и имиња на оксиди; - поврзување на име на оксид со хемиска формула.

Тема 5: КИСЕЛИНИ (4 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да дефинира поим киселина според составот; - да препознава киселина како вид соединение според формулата напишана на Брајово и/или видно писмо; - да докажува кисела средина со индикатор; - да знае формули и имиња на поважни киселини (хлороводородна киселина, сулфуроводородна киселина, азотна киселина, сулфурна киселина, азотеста киселина, сулфуреста киселина и слично); - да познава постапка на разредување на концентрирана сулфурна киселина со вода; - да воспоставува врска меѓу неметал, неметален оксид и киселина на конкретен пример; - да сфати опасност од 	<p>1. Состав, класификација и номенклатура на киселините (2 часа)</p> <p>2. Својства на киселините (2 часа)</p>	<p>Киселини Киселински остаток Кислородни киселини Бескислородни киселини</p>	<p>Пойношување со употреба на Брајово и/или видно писмо на шема: неметал, неметален оксид, киселина.</p> <p>Корисшење на податоци од хемиски формули и имиња на киселини напишани на Брајово писмо или на видно писмо со зголемен и затемнет фонт на букви и изведување на заклучоци.</p> <p>Демонстрирање проследено со детален вербален опис на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действото на концентрирана сулфурна киселина на хартија, шеќер и брашно; - реакции на киселините со метали; - разредување на концентрирана сулфурна киселина со вода; - илустративни/вербални прикази за добивањето, употребата и значењето на

неправилно ракување и употреба на киселини.			киселините и дискусија во врска со тоа.
Тема 6: ХИДРОКСИДИ (4 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p><i>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - да препознава хидроксид како соединение од хемиска формула и име на Брајово или видно писмо; - да докажува базна средина со индикатор; - да именува хидроксид на дадена формула според правила за номенклатура; - да составува формула на хидроксид ако е познато името на хидроксидот; - да стекне претстава за хидроксидите како соединенија со определен состав, својства и употреба; - да воспоставува врска: метал, метален оксид и хидроксид; - да сфати опасност од неправилно ракување и употреба на хидроксиди. 	<p>1. Состав и номенклатура на хидроксидите (2 часа)</p> <p>2. Својства и употреба на хидроксидите (2 часа)</p>	<p>Хидроксиди Хидроксидна група Бази</p>	<p><i>Дискусија</i> по претходно дадени формули и имиња на хидроксиди напишани на Брајово или видно писмо со зголемен или затемнет фонт на букви.</p> <p><i>Демонстрациони експерименти со дешален вербален опис на џостайкиште од страна на наставникот:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - реакции на базни оксиди со вода и докажување на хидроксид со индикатор. <p><i>Истражување:</i> состав, својства и примена на хидроксидите (натриум хидроксид, калциум хидроксид и амониум хидроксид).</p>

Тема 7: СОЛИ (7 часа)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикоӣ/ученичкаӣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да дефинира соли како соединенија според состав; - да препознава соли како вид на соединенија од дадена формула или име напишано на Брајово или видно зголемено и затемнето писмо; - да определува од хемиска формула припадност на солта на соодветна киселина; - да применува основни правила за номенклатура на соли и да познава тривијални имиња на некои соли кои почесто се употребуваат во секојдневниот живот (готварска сол, варовник, гипс, син камен и слично); - да претставува со хемиска равенка на Брајово или видно писмо едноставни реакции за добивање на соли (реакција на метал и 	<p>1. Состав и номенклатура на солите (5 часа)</p> <p>2. Солите во секојдневниот живот (2 часа)</p>	<p>Соли Реакција на неутрализација</p>	<p>Демонстрирање и детално описување на реакција на неутрализација и следење на промената на бојата на индикаторот.</p> <p>Пополнување на шеми (киселина - име, формула; сол - име, формула) на наставни ливчиња изгответви на Брајово или видно писмо со затемнет и зголемен фонт на букви.</p> <p>Вежби со ѹомош на наставникот:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загревање на син камен; - докажување на хлориди; (набљудување/ перцепирање со преостанатите сетила на промените, изведување заклучоци и вербална дискусија за изведената вежба).

неметал, реакција на неутрализација, реакција на метал и киселина);
- да воспоставува врска елемент (метал-неметал), оксид (метален – неметален), хидроксид – киселина, сол;
- да го интерпретира преку примери значењето и употребата на солите (готварска сол, сода бикарбона, гипс, син камен и слично).

Израбошка на шема на неоргански соединенија на Брајово или видно писмо.

Коншролен ѕесќ исјечачашен на Брајово или на видно ѕисмо со зголемен и зашемнеш фониш на букви: состав, номенклатура и својства на неорганските соединенија.

Истражувања во груши/шарови слабовиден со слей ученик:
- Морето непресушен извор на сол.
- Од варовник до вар и малтер.
- Истражување на интернет со примена на говорен звучен програм JAWS.
(Приирање информации од различни извори, обработка, презентирње и дискусија).

Квиз натпревари на тема:
Елементарни супстанци и нивни соединенија.

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Учениците со оштетен вид за прв пат во своето школување се сретнуваат со предметот хемија, па затоа од големо значење за совладување на целите поставени со оваа наставна програма се претходно стекнатите знаења по предметите кои корелираат со хемијата.

За учениците со оштетен вид посебно е важно познавањето на одредени поими и постоење на јасна претстава и слика за истите со цел да можат без потешкотии да ги совладаат наставните содржини по хемија за осмо одделение деветгодишно основно образование.

Учениците со оштетен вид кај кои интелектуалните способности се на исто ниво како и нивните врсници во редовните училишта нема да наидат на проблеми при следење на наставната програма по хемија доколку наставникот е доволно стручен и квалификуван да работи со оваа категорија на ученици. Наставникот по хемија за учениците со оштетен вид треба пред се да ја познава природата на проблемот на овие ученици, како и посебниот и специфичниот пристап кон нив, да ги познава специфичните дидактички средства и методи за работа со овие ученици, да применува креативност и што повеќе нагледни средства при својата работа. Исто така, да изготвува материјали и наставни ливчиња на Брајово или видно писмо со зголем и затемнет фонт, во зависност од тоа дали се работи за слеп или слабовиден ученик, да изготвува тактилни модели и макети, да користи swell touch машина за изработка на релјефни слики, да користи аудио материјали, да користи вербален метод и метод на појаснување при демонстрација на експериментите, обидите и вежбите, се со цел да го најде правилниот начин како на ученикот со оштетен вид да му ја доближи наставната материја. Важно е при работата да ги форсира учениците со оштетен вид да ги употребуваат преостанатите сетила во функција на усвојување на различни знаења од областа на хемијата. Уште поважно е наставникот да ги следи и насочува учениците со оштетен вид на правилна употреба и пишување на хемиските симболи, формули и равенки на Брајово писмо.

Учениците кои покрај оштетен вид се соочуваат со одредени интелектуални потешкотии, ќе наидат на проблеми при совладување на потешките и посложните наставни содржини од оваа програма, па затоа, наставникот треба кон нив да има индивидуален пристап и наставните содржини да ги дозира според нивните потреби и можности.

Корелација меѓу предметите

При реализација на наставата по хемија во осмо одделение потребно е да се воспостави корелација со природната група предмети (физика и биологија) и математиката. Така на пример, при изучувањето на структурата на материјата се користат и знаењата од предметот физика. Содржините во врска со значењето на одделни супстанци и хемиски процеси за живиот свет се во корелација со предметот биологија.

Распределба на фоното на часови по теми

Во наставната програма распределбата на вкупниот фонт на часови е дадена по теми и наведената цифра го дава вкупниот број на часови за одделна тема. Можни се сосема мали отстапувања според согледувањето на наставникот. Распределбата на часовите по теми во наставната програма за осмо одделение е извршена на следниот начин:

1. ХЕМИЈАТА КАКО НАУКА	10
2. СУПСТАНЦИ	26
3. СТРУКТУРА НА АТОМ, ПЕРИОДЕН СИСТЕМ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ХЕМИСКИ ВРСКИ	16
4. ОКСИДИ	5
5. КИСЕЛИНИ	4
6. ХИДРОКСИДИ	4
7. СОЛИ	7

Насставни средсїва:

- извори на учење од непосредната околина – природни и синтетички супстанци и појави во природата;
- лабораториски прибор и хемикалии согласно целите и активностите опфатени во колоната дидактички насоки;
- интернет, образовни софтвери кои имаат вградено говорни звучни програми, компјутерски анимации (да се користат само за слабовидните ученици и да бидат аудио поддржани за да можат да ги следат и тотално слепите ученици), кратки филмови;
- илустративни прилози (табели, шеми, цртежи, фотографии, тактилни и релјефни прилози и слично);
- збирки на: атомски модели, различни видови супстанци, елементарни супстанци и нивни соединенија и др.;
- учебник по хемија избран на ниво на училиштето, одобрен од страна на министерот, Брајов учебник и материјали со зголемен и затемнет фонт на букви;
- енциклопедии, хемиски атласи, хемиски практикуми, научно-популарна литература, списанија и сл.;
- и други наставни средства предвидени со Нормативот за простор и опрема.

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценувањето на постигањата на учениците треба да биде резултат на континуирано следење и вреднување на знаењата и умеенјата на учениците конкретизирани во колоната цели во рамките на оваа програма. За таа цел се прибираат показатели како што се: користење и разбирање на стручната терминологија, активностите во кои учествува ученикот, начинот на кој го користи лабораторискиот прибор, изведувањето на експериментите, описувањето од набљудувањата и извлекувањето заклучоци, користењето на табели и графикони, практичните изработка, начинот на презентирање, учеството во работата на групите и друго. При оценувањето се користат различни инструменти како: контролни листови, прашалници и тестови на знаења на определена тематска целина.

Начините на следење, проверување и оценување, наставникот ги конкретизира во рамките на подготовката на секоја наставна тема, односно во подготовката за наставен час.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата по наставниот предмет хемија ќе се реализира во просторни услови и услови на опременост според општиот норматив за опременоста за реализацирање на наставните програми во деветгодишното основно образование донесен од страна на министерот за образование и наука.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Наставата по предметот хемија во осмо одделение на деветгодишното основно образование за учениците со општесен вид може да ја изведува лице кое завршило:

- студии по хемија, наставна насока, VII/1, т.е. 240 кредити, со стекната дополнителна дефектолошка дообразба;
- двопредметни студии биологија – хемија, VII/1, т.е. 240 кредити, со стекната дополнителна дефектолошка дообразба;
- двопредметни студии физика – хемија, VII/1, т.е. 240 кредити, со стекната дополнителна дефектолошка дообразба;
- двопредметни студии математика – хемија, VII/1, т.е. 240 кредити, со стекната дополнителна дефектолошка дообразба;
- студии по хемија, друга ненаставна насока, VII/1, т.е. 240 кредити, со стекната педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирана високообразовна установа и со стекната дополнителна дефектолошка дообразба.

Потпис и датум на утврдување на наставната програма

Адаптираната наставната програма по хемија за VIII одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен вид во посебните училишта и посебните паралелки во основните училишта, врз основа на утврдената соодветна наставна програма за деветгодишно основно образование, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

Бр.11-15637/1
30.09.2014 година

Министер

Abdilaqim Ademi

Изготвил: работна група, координатор Иванка Мијиќ, советник
Контролиран: Трајче Ѓорѓиевски, раководител на одделение
Одобрил: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор